



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Понеделник, 24 мај 1999 Скопје Број 31	Аконтацијата за 1999 година изнесува 7.500 денари. Овој број чини 100 денари. Жиро сметка 40100-603-12498 Год. LV
---	--	--

964.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СТОКОВ КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со стокров кредит кај Владата на Италијанската Република,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 20 мај 1999 година.

Број 07-2034/1
20 мај 1999 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО СТОКОВ КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА ИТАЛИЈАНСКАТА РЕПУБЛИКА

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Владата на Италијанската Република претставувана од Медиокредито Централe – Главен Институт за доделување на среднорочни кредити, со стокров кредит во износ до 24,6 милијарди италијански лири, наменет за поддршка на платниот биланс на Републиката.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон ќе се утврдат со Договор кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Медиокредито Централe.

Член 3

Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој закон е 15 години и грејс период од 5,5 години. Главницата на кредитот ќе се отплатува полугодишно во 30 еднакви полугодишни рати, а каматата ќе се отплатува полугодишно на крајот од секој период од шест месеци од датумот на секое повлекување.

Каматата која ќе се плаќа на кредитот ќе биде 1,75% на годишно ниво.

За ненавремено отплатување на кредитот ќе се плаќа казнена камата во износ од 1,75% на годишно ниво за периодот од првите 35 дена веднаш по датата на пристигнување на плаќањето и во износ од 5% на годишно ниво за периодот до плаќањето на обврската.

Член 4

Стокровниот кредит ќе се реализира преку Македонската банка за поддршка на развојот, како агент на Владата на Република Македонија, која кредитот ќе го операционализира до крајните корисници преку одбрани комерцијални банки од Републиката.

Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Сервисирањето на кредитот ќе се врши од средствата кои ќе се формираат со отплата на кредитот од страна на крајните корисници.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР**

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Дурмиши Алит Дашмир, од Гостивар, против тужената Дурмиши Јелис со непозната адреса во странство.

Бидејќи тужената е со непозната адреса и се поставува за застапник Елези Тани, адвокат од Гостивар кој ќе ја застапува се додека таа не се јави пред овој суд

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.235/99. (16222)

Пред Основниот суд во Гостивар се води процесна постапка за надомест на штета по тужбата на тужителот Камши Шптине од с.Добридол застапувана од Исеини Шазивар, адвокат од Гостивар, против тужениот Хебибе Ружди Хамит од с.Дебреше, кој се наоѓа во странство со непозната адреса. Вредност на спорот неопределена.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, му се поставува за привремен застапник Душица Димитриеска стручен соработник во Основниот суд во Гостивар, која ќе го застапува тужениот додека тој не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр.549/98. (16229)

Пред овој суд по предлог на предлагачот Мустафи Самије од с.Дебреше се води постапка за докажување на смртта на лицето Мустафи Мустафа, роден на 30.01.1926 година во с.Врановце, од татко Мустафи Бајрам и мајка Мустафи Шукрије.

Се повикува лицето Мустафи Мустафа во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и на огласната табла при овој суд да се јави во Основниот суд во Гостивар, а во исто време се повикуваат сите лица кои што нешто знаат за неговиот живот тоа да му го соопштат на овој суд

Доколку повиканото лице се јави во наведениот рок, ќе се смета дека истото е починато.

Од Основниот суд во Гостивар, Р.бр.184/99. (16219)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Слободан Коцев од с.Бурилчево против тужениот Мирко Ставрев од Штип, ул."Сутјеска" бр.74, сега на привремена работа во Р.Словенија со непозната адреса

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.818/98. (16238)

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Слободан Коцев од с.Бурилчево против тужената Николина Ставрева од Штип ул."Сутјеска" бр.74, сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужената во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во овој суд или да определи свој полномошник. Во спротивно, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П.бр.818/98. (16240)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица поведе постапка по основ регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување "Македонија" Скопје против тужениот Златанов Горги од с.Мокриево, сега со непозната адреса и место на живеење. Вредност на спорот 4.444 денари.

За привремен застапник на тужениот го назначува стручниот соработник Валентина Минчева, вработена при Основниот суд во Струмица, кој ќе ги застапува интересите на тужениот се до неговото појавување пред овој суд или пак определување полномошник за негово застапување.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр.772/95.(16234)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово е во тек е постапка за утврдување на смртта на лицата: Хатице Мехмедали, род. 1899 година во Тетово од татко Исмаил, и Џевдет Мемедали, род. во Тетово на 15.06 1937 година, од татко Танир и мајка Хатице, а по предлог на предлагачот Али Мемедали од Тетово

Се повикуваат лицата Хатице Мемедали и Џевдет Мемедали да се јават во Основниот суд во Тетово, Во спротивно, судот на двајцата ќе им постави привремен старател.

Од Основниот суд во Тетово, Р.бр.171/99. (16203)

Пред овој суд се води спор за сопственост и владение по тужбата на тужителот Димчевски Михајло од с.Д.Седларце, против Тристовски Трипун и др. од с.Д.Седларце. Вредност на спорот 40.000,00 денари. Тужениот Слободан Ристовски е со непозната адреса во Белград.

Се повикува тужениот Слободан Ристовски од Белград да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена. Доколку во овој рок не се јави или не одреди свој полномошник, судот ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.318/99. (16214)

Пред овој суд се води спор за исполнување на договор по тужбата на тужителите Петровски Димитрије и Глигоровски Симе, двајцата од с.Радиовце, против Кузмановски Стојан и др. од Вршац, сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Стојан Кузмановски од Вршац да се јави во рок од 30 дена во судот. Во спротивно, доколку во тој рок не се јави или не одреди полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр.358/99. (16216)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 4677/98, на регистарска влошка бр. 005865, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Трговец поединец Бутик „ВЕСНА-УНИВЕРЗАЛ“ ТП Битола Цветанка Костовска, ул. „11-ти Март“ бр. 7 Битола.

Дејности: 52.41, 52.42, 52.43, 52.44.

Управител ЦВЕТАНКА КОСТОВСКА од Битола ул. „Романија“ 51/7 Битола.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4677/98.

(14740)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3192/98, на регистарска влошка бр. 004017, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за угостителство, туризам и трговија „БИДИ ВИДИ“ Димче Вајдевски, ДООЕЛ, увоз-извоз, населба Карпош зг. 8/3/1, Битола.

Дејности: 15.81, 15.84, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.34, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.25, 52.26, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, посредување, превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај, консигнациска продажба.

Во правниот промет и односите со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет и односите друштвото одговара со целиот свој имот.

Димче Вајдевски – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3192/98.

(14728)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3100/98, на регистарска влошка бр. 003925, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за производство, промет, превоз и угостителство „КОЛТАТРАНС“, увоз-извоз, Ицан, ДООЕЛ, Могила.

Дејности: 51.21, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.41, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.41, 52.44/1, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.23, 60.24, 01.11/1, 01.12/1, 01.21, 02.02, 15.32, 15.33, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.86, 15.91, 15.93, 16.00/2, 28.52, 28.75, 45.34, 45.45, 55.20, 50.30/2, 50.50, 51.23, 63.30, 63.40, 74.20/3, 74.84, 92.34, 01.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, малограничен промет, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Основен влог во предмети во износ од 334.800 ден (10.800 ДЕМ) по извештај од проценител, а го обезбеди и трајно го вложи единствениот содружник-основач, кој е и управител на друштвото лицецо: Колтовски Ицан од Могила со ЕМБГ 1201951410046.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3100/98.

(14730)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3194/98, на регистарска влошка бр. 004019, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Трговско друштво за производство, услуги и трговија, Стојановска Богданка, „ГУМИНИ“ ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Христо Ботев“ бр. 37, Битола.

Основач: Стојановска Богданка МБ 2608940415018 и РБ 162920 УВР Битола.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.72, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 71.10, 74.70, 74.81, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.-04, 93.95, 74.12, надворешна трговија

со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. За обврските сторени во правниот промет друштвото одговара со целиот свој имот полна одговорност.

Управител во внатрешниот и надворешниот трговски промет е лицето Гукиќ Бранислав од Битола, ул. „Христо Ботев“ бр. 37, со МБ 2412960410053 и РБ 291309 УВР Битола.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3194/98.

(14733)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3000/98, на регистарска влошка бр. 003822, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во дооеЛ на Друштво за производство и трговија „МИСИРЛИ-ПРОМЕТ“ Димче Мисирли увоз-извоз дооеЛ ул. „Солунска“ бр. 195, Битола.

Основач и управител е Димче Мисирли од Битола – со неограничени овластувања.

Основна главнина: 320.000,00 денари.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот, без ограничувања и настапува од свое име и за своја сметка, полна одговорност.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 63.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3000/98.

(14743)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 693/99, на регистарска влошка бр. 006840, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштво за угостителство, производство и трговија на големо и мало Видов Владимир „СКАМБИЛЪ“ увоз-извоз дооеЛ ул. „Прилепска“ бр. 45/6, Битола.

Дејности: 15.81, 15.85, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.46, 52.47, 52.26, 51.31, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.54, 51.70, 51.55, 51.35, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Видов Владимир, управител без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Друштвото одговара со сите свои средства.

Основна главнина на друштвото изнесува: 158.038,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 693/99.

(14744)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 709/99, на регистарска влошка бр. 006856, го запиша во

трговскиот регистар усогласувањето на Мешовито друштво за трговија на мало и големо, услуги, увоз-извоз „МИ МОДЕРНИ ИНТЕРИЕРИ“ Леснина д.о.о. ул. „Прилепска“ бр. 5, Битола.

Содружници: „ЛЕСНИНА“ трговија со мебел АД Љубљана и Миновски Ѓорѓи од Битола.

Дејности: 52.44/1, 52.44, 52.44/2, 52.44/3, 52.12, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.41, 52.42, 52.43, 52.26, 52.33, 52.47, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 63.30, 51.13, 51.15, 51.16, 51.18, 51.19, 51.24, 51.25, 51.35, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.74, 52.12, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнационни складови на странски стоки, продажба на стоки од слободни царински продавници, малограничен промет, реекспорт, услуги на факторинг, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги на складирање на стоки, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, агенциски услуги во транспортот.

Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка – полни овластувања.

Друштвото во прометот со трети лица одговара со целиот свој имот – полна одговорност.

Ѓорѓи Миновски, управител со ограничени овластувања.

Ограничувањата се состојат во: управителот на друштвото не може без согласност на Собирот на содружниците да ги врши правните дејствија и да донесува одлуки во врска со: набавка, продажба или оптоварување на недвижностите преку 10% од основниот капитал; за инвестиции преку 20% од основниот капитал; за склучување на кредитни договори преку 10% од основниот капитал; за бришење на поедини или воведување на нови дејности на друштвото; за општите услови на работењето.

Основната главнина на друштвото е 889.210,69 ден, во денарска противвредност 27.550.600,00 ден.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 709/99.

(14745)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4337/98, на регистарска влошка бр. 005525, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за транспорт, трговија и услуги Најдовски Ѓеорѓи „БРАНА ТРЕЈД“ увоз-извоз довел ул. „Јадранска“ бр. 9/2, Битола.

Дејности: 60.24, 60.21, 63.21, 71.10, 71.21, 60.10, 74.70, 74.81, 92.33, 92.34, 92.72, 74.84, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.43, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 51.31, 51.21, 51.34, 51.23, 51.39, 50.10, 50.30/2, 50.40.2, 51.41, 51.42/1, 51.21, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 74.40, 74.84.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот и надворешниот промет ќе го застапува Најдовска Мира, управител без ограничувања.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име, а за обврските одговара со сите свои средства.

Основна главнина на друштвото е 320.000 ден. во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4337/98.

(14746)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 3097/98, на регистарска влошка бр. 003922, го запиша во трговскиот регистар претворувањето на Друштво за Угостителство и Трговија Добре Ѓринчаровски „БРИ-ОНИ“ увоз-извоз Битола довел Битола Солунска бр. 288/126.

Дејности: 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 55.52, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.24, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.51, 51.44, 51.55, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.65, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Основна главнина на друштвото 10.100 ДМ.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3097/98.

(14752)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 3892/98, на регистарска влошка бр. 005081, го запиша во трговскиот регистар претворање на пп во ЈТД на Друштвото за производство промет и услуги Зорица Марковска и др. „ОНИКС“ увоз-извоз Битола ЈТД ул. „Стале Попов“ бр.9.

Дејности: 01.11, 01.41, 01.41/3, 15.81, 15.98, 18.10, 18.30, 20.10, 20.5, 21.11, 21.25, 24.52, 36.40, 45.31, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 51.15, 51.16, 51.25, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.70, 52.11, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.50, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.22, 60.23, 63.12, 92.71, 93.01, 93.02, 93.05, 95.00; надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица Друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските на Друштвото, во правниот промет со трети лица одговараат содружниците лично и неограничено солидарно со сиот свој имот. Лице овластено за застапување на субјектот на уписот во надворешниот и внатрешниот промет е Зорица Марковска – Управител на Друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3892/98.

(14753)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 571/99, на регистарска влошка бр. 006718, го запиша во трговскиот регистар претворање на Друштво за угостителство и услуги „ШУМСКИ ФЕНЕРИ“ Панде увоз-извоз с. Триово довел с. Трново Битола.

Дејности: 15.81, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 29.71, 30.02, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 32.30, 33.10/1, 33.20, 33.30, 50.10, 50.30, 50.30/2, 50.40/2, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.25, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.84; надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, продажба на стока од консигнационни складови на странска стока, реекспорт, малограничен промет, меѓународна шпедиција.

Основачки влог: 5000,00 г.м. по биланс во противвредност од 160.000,00 ден.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Мушуланов Панде, без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 571/99.

(14755)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 3051/98, на регистарска влошка бр. 003876, го запиша во трговскиот регистар претварање на Друштво за трговија и производство Горгија Топчијоски „ТОПЧИЈА“ увоз извоз Битола дооел ул. „Козара“ бр. 27, Битола.

Дејности: 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.51, 15.52, 15.94, 15.71, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.24, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.51, 51.57, 55.22, 55.21/2, 55.23, 55.30, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 15.81, 15.61, 15.98/2, 36.63, 74.13, 74.14, 74.84.

Во правниот промет со трети лица Друштвото за трговија и производство Горгија Топчијоски „ТОПЧИЈА“ увоз извоз Битола, ул. „Козара“ бр. 27, настапува во свое име и за своја сметка. Лице овластено за застапување на друштвото е Горгија Топчијоски управител без ограничувања во рамките на запишаните дејности.

Основна главнина 328.600 денари во предмет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. /98. (14756)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2908/98, на регистарска влошка бр. 003723, го запиша во трговскиот регистар претварањето на ПП во ДООЕЛ, Друштвото за трговија на големо и мало, производство, услуги, увоз-извоз, „БОН МАРШЕ“ Бакулевски Тома, ДООЕЛ, ул. „Едвард Кардел“ бр. 17, Битола.

Дејности: 17.54/1, 18.22, 18.24, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.12, 52.11, 52.33, 52.44, 51.16, 51.41, 51.17, 51.19, 51.39, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.70, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 73.10/2, 74.12, 74.20, 74.20/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.43, 52.45, 51.42/1, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, угостителски и туристички услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, продажба на стоки од слободни царински продавници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, агенциски услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица, за превземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага – полна одговорност.

Управител на друштвото е Бакулевски Тома, со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2908/98.

(14757)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3887/98, на регистарска влошка бр. 005076, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Ристески Звонко и други „ВИЗИЈА КОМЕРЦ“ увоз-извоз, ДОО, с. Мало Коњари, Прилеп.

Основачи: Ристески Звонко и Мантароска Веселинка.

Дејности: 01.1, 01.2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 28.40, 28.62, 28.71, 28.75, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 52.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.57, 51.70,

52.11, 52.12, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Овластување на субјектот со уписот во правниот промет со трети лица ПОЛНИ ОВЛАСТУВАЊА.

Лице овластено за застапување на субјектот со уписот во правниот промет Ристески Здравко управител на друштвото.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3887/98.

(14777)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 650/99, на регистарска влошка бр. 006797, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги „К-М КОМЕРЦ“ Ковачески Мирче, ДООЕЛ, увоз-извоз, ул. „Партизанска“ бр. 47, Струга.

Основач на фирмата е лицето Ковачески Мирче со л.к. 123340 и МБ 0906976434039 од ОВР Струга.

Дејности: 21.22, 254.21, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.62, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 71.10, 63.30, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, реекспорт, туристичко посредување во странство, меѓународен транспорт на стока и патници, работи на посредување во надворешно-трговскиот промет, изведување градежни работи во странство, продажба на стоки од консигнациони складови на странска роба.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 650/99.

(14778)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 711/99, на регистарска влошка бр. 006858, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Трговското друштво за производство и промет, КБК-ДОО, „КЕМЕКС – ИНЖИНИРИНГ“, ул. „Дебарски пат“ 66, Струга.

Основач: КБК – ДОО, Струга.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.12, 17.40/1, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.43, 45.42, 45.45, 45.32, 45.31, 45.33, 45.44, 45.41, 74.20/2, 74.20/3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 51.13, 51.15, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.44/4, 52.46, 52.44/1, 52.50, 60.23, 60.22, 60.24, 74.12, 74.15, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет „КЕМЕКС – ИНЖИНИРИНГ“ настапува во свое име и за свој сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Овластен застапник: Цветановски Павле – управител со неограничени овластувања.

Основната главница на друштвото е 5000 ДЕМ во денари 155.000,00 ден. во предмети по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 711/99. (14779)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 706/99, на регистарска влошка бр. 006853, го запиша во трговскиот регистар основањето на доел на Трговско друштво за производство и промет, „КБК“ д.о.о. „КЕМПЛАСТ – ПВЦ“, доел ул. „Дебарски пат“ бб – Струга.

Основач: д.о.о. – КБК Струга.

Дејности: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.22, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.11, 55.12, 17.40/1, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.43, 45.42, 45.45, 45.32, 45.31, 45.33, 45.44, 45.41, 74.20/2, 74.20/3, 51.31, 51.32, 51.34, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.53, 51.54, 51.64, 51.70, 52.11, 51.13, 51.15, 52.12, 52.21, 52.22, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 55.45, 52.44/4, 52.46, 52.44/1, 52.50, 60.23, 60.22, 60.24, 74.12, 74.15, надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, малограѓанен промет, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет „КЕМПЛАСТ – ПВЦ“ доел настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет „КЕМПЛАСТ“ за обврските одговара со сите свои средства.

Овластен потписник е Мустафа Ваљбен со неограничени овластувања.

Основна главнина е 5000 дем во денари 155.000,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 706/98. (14780)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 68/99, на регистарска влошка бр. 1-10205, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Друштвото со ограничена одговорност за услуги и трговија на големо и мало извоз-увоз „ЕМО-ТРАНСФЕР“ д.о.о., п.о. – Охрид.

Овластен потписник за застапување на друштвото во рамките на запишаните дејности е лицето Пурцов Лазар директор на Друштвото.

Му престанува овластувањето на лицето Крсте Стојаноски досегашен директор и се брише во судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 68/99. (14781)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3059/98, на регистарска влошка бр. 003884, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Акционерското друштво за производство на вештачки и синтетски влакна АД „ХЕМИСКИ ВЛАКНА“ – Ресен.

Дејности: 24.70, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 51.21, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.53, 51.55, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.41, 52.43, 52.44, 52.46, 60.24, 17.52, 17.53, 17.54; производство на вештачки и синтетски влакна, производство на плочи, листови цевки, профили од пластични маси, производство на амбалажа од пластични маси, производство на предмети за вградување од пластични маси, производство на др. производи од пластични маси, трговија на големо со житарици, семе и добиточна храна, трговија на големо со овошје и зеленчук, трговија на големо со месо и производи од месо, трговија на големо со млечни производи, јајца, масла и масти за јадење, трговија на големо со хемиски производи, трговија на големо со

текстил, трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема, трговија на големо со хемиски производи, друга трговија на големо, друга трговија на мало во продавница со мешовита стока, трговија на мало со овошје и зеленчук, трговија на мало со месо и производи од месо, трговија на мало со риби, лушпарни и мекотелци, трговија на мало со леб, пецива, колачи и слатки, трговија на мало со алкохолни и други пијалоци, трговија на мало со текстил, трговија на мало со обувки и предмети од кожа, трговија на мало со мебел, трговија на мало со метална стока, градежен материјал, бои и стакло, превоз на стоки во друмскиот сообраќај, производство на јажинца, конопи, плетенки и мрежи, производство на неткаен текстил и предмети од неткаен текстил освен облека, производство на други текстилни предмети неспомнати во друго место, надворешна трговија, долгорочна производна кооперација, посредување на надворешно трговскиот промет, привремен извоз и увоз.

Основната главнина на друштвото изнесува: 267.017 дем.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3059/98. (14782)

Основниот суд во Битола, со решението П. Трег. бр. 111/99, на регистарска влошка бр. 00876, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување директор на Јавно претпријатие за вршење на комунални дејности „ХИГИЕНА“ п.о. с. Осломеј – Осломеј.

Од Јавното претпријатие „ХИГИЕНА“ се разрешува досегашниот директор Али Пурелку и му престанува овластувањето за застапување во внатрешниот промет и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет е Везгат Алиу в.д. директор без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, П. Трег. бр. 111/99. (14783)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 2010/99, на регистарска влошка бр. 1-18586, ја запиша во судскиот регистар промената на оснивач на Претпријатие за производство, промет, услуги увоз-извоз „ЛУКИДО“ Струга П.О. с. Драслајца Струга с. Драслајца Струга.

Во Претпријатие за производство, промет, услуги, увоз-извоз „ЛУКИДО“ Струга П.О. с. Драслајца Струга истапува оснивачот Милошески Кирил од с. Драслајца. Пристапува нов оснивач Милошевски Слободан од с. Драслајца.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2010/99. (14784)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 120/99, на регистарска влошка бр. 006217, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговско друштво за производство градежништво трговија и услуги Османоски Лутвија „БЕЛ ЦВЕТ“ ДООЕЛ Лабуништа.

И престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на Емине Османоска и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Османоски Лутвија-Управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 120/99. (14785)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 326/99, на регистарска влошка бр. 1-11413, ја запиша во трговскиот регистар промената на директор на Јавна

здравствена организација – Завод за здравствена заштита со седиште во Охрид П.О. ул. „Марко Цепенко“ бб.

Промена на лице овластено за застапување на Јавна здравствена организација Завод за здравствена заштита Охрид П.О. Му престанува овластувањето за застапување на здравствената организација на лицето Д-р Ристоски Ристо – директор и се брине од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Д-р Пирузева Мери – ВД директор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 326/99. (14786)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 103/99, на регистарска влошка бр. 000604, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на „ОТЕКС–СТИЛ“ Друштво со ограничена одговорност за производство на текстилна конфекција, основано од едно правно лице – „ОХРИД“ Ул. „7-ми ноември“ бр. 181.

Му престанува овластувањето за застапување на друштвото и во надворешно трговското работење на лицето Павле Каранов и се брине од судскиот регистар. Лице овластено за застапување во надворешно трговското работење е Ристо Ангелоски – Управител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 103/99. (14787)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 95/99, на регистарска влошка бр. 001087, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице за застапување на „ЕЗЕРКА“ АД за производство на метални и керамички производи – Охрид.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Лиљана Спирковска и се брине од судскиот регистар како директор.

Лице овластено за застапување е Костоски Наум – директор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 95/99. (14788)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 295/99, на регистарска влошка бр. 1-198, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Радио Битола, ул. „Томаки Димитровски“ бр. 7, Битола.

Димитар Спасевски – ВД директор со неограничени овластувања.

Се брине Јорданка Куновска – поранешен директор.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 295/99. (14789)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 113/99, на регистарска влошка бр. 000810, ја запиша во трговскиот регистар зголемување на основната главнина во Трговско друштво за производство и трговија со кожа и крзно Маркос Папагеоргиу Ц. П.Л. увоз-извоз д.о.о.е.л. Битола, ул. „Иво Лола Рибар“ бб.

Основната главница на друштвото се зголемува уште со 3.770 ДЕМ во денарска противвредност од 116.870,00 ден. во предмети по извештај од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 113/99. (14790)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 220/99, на регистарска влошка бр. 1-8221, го запиша во судскиот регистар промена на основачот на претпријатието приватно претпријатие „НАПРЕД“, увоз-извоз на стоки и услуги, превоз на стоки, трговија на големо и мало Битола со п.о. ул. „Кумровец“ бр. 150.

Од претпријатието истапува основачот Соња Горшевска. Во претпријатието пристапува лицето Горшевски Милчо.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 220/99 (14791)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 106/99, на регистарска влошка бр. 001950, го запиша во трговскиот регистар истапување на основач на друштво за услуги, производство и трговија Зоран и други „ТЕХ-НО“ увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. „Жикица Јовановиќ Шпанац“ бр. 141. Од друштвото истапува основачот Димитар Филкоски од Битола, својот удел му го пренесува на основачот Марија Филкоска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 106/99 (14792)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 280/99, на регистарска влошка бр. 1-2428, го запиша во судскиот регистар промена на седиште и лице овластено за застапување на приватно производно, услужно, трговско претпријатие на големо и мало, увоз-извоз „КРИСТАЛЕН“ П.О. Битола. Промена на седиштето од ул. Браќа Миладиновиќ бр. 93 на ул. Фахри Ибраими бр. 2-а. Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно трговското работење на лицето Трајковски Сашко и се брине од судскиот регистар. Лице овластено за застапување и во надворешно трговското работење е Филипоска Цена – Директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 280/99 (14793)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 316/99, на регистарска влошка бр. 1-303, го запиша во судскиот регистар усогласување со ЗСО и промена на називот државно средно училиште Гимназија „Јосип Броз-Тито“ Битола ул. Булевр 1ви мај бр. 51 Битола.

Усогласување со Законот за средно образование и промена на називот на училиштето за средно образование „Јосип Броз-Тито“ Битола, во државно средно училиште гимназија „Јосип Броз-Тито“ Битола.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 316/99 (14794)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 169/98, на регистарска влошка бр. 002955, го запиша во трговскиот регистар промена на фирма и содружник друштво за производство, трговија и услуги Александар Гошевски „ГАЦ ТРАВЕЛ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. Караорман бр. 6 Битола.

Се врши промена на фирмата друштво за производство, трговија и услуги Борис Гошевски „ГАЦ ТРАВЕЛ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. Караорман бр. 6 Битола. и новата фирма гласи друштво за производство, трговија и услуги Александар Гошевски „ГАЦ ТРАВЕЛ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ ул. Караорман бр. 6 Битола.

Истапување и пристапување на содружник од друштвото истапува содружникот Борис Гошевски и влогот од 10.400 ДМ во предмети по приложен извештај на овластен проценител му го отстапува во целост на новиот содружник Александар Гошевски. со пристапувањето на новиот содружник во друштвото Александар Гошевски истиот го презема овој влог во целост.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 169/98 (14795)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 105/99, на регистарска влошка бр. 000638, го запиша во трговскиот регистар усогласување со НКД, зголемување на основна главнина, разрешување на стариот и именување на нов управител Текстилна конфекција „СТАР КЛАСТЕР“ експорт импорт, „МОР СТАРС АВБЕЕ“ ДОО, О.Е.Л. БИТОЛА ул. „Прилепска 90а Битола.

Усогласување на дејностите на друштвото со националната класификација. 2. зголемување на основната главнина за 7.681,50 ДМ, и истапување на содружникот Котевски Златко.

3. Разрешување на стариот и именување на нов управител. За управител се именува Марија Папа од Солун, Р. Грција, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престанува овластувањето на Котевски Златко и се брише од судскиот регистар. Промена на фирмата на Текстилна конфекција „Стар Кластер“ експорт-импорт Мор Старс АВБЕЕ“ и др, д.о.о. Битола и новата фирма гласи: Текстилна конфекција СТАР КЛАСТЕР експорт-импорт „Мор Старс АВБЕЕ“ Д.О.О.Е.Л. Битола.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 105/99 (14798)

Основниот суд во Битола, со решението Срег. бр. 255/99, на регистарска влошка бр. 1-7798, го запиша во судскиот регистар промена на седиште на фирмата истапување и пристапување на основач промена на лицето овластено за застапување на градежно претпријатие за производство, промет и услуги „МЕИЛ“ увоз-извоз Прилеп П.О. Прилеп ул. „Сотка Цигицик“ бр. 242. Градежното претпријатие за производство, промет и услуги „МЕИЛ“ увоз-извоз Прилеп П.О. врши промена на седиштето од Прилеп ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 182 во Прилеп ул. „Стока Цигицик“ бр. 242.

Се врши истапување на основач со што истапува лицето Абиб Изероски, а како нов основач пристапува лицето Гарески Горанчо со стан на ул. „Браќа Гунови“ бр. 59 со прифаќање одредбите од актот за основање и вложување на основачки влог од 20.00 ден. Се врши промена на лицето овластено за застапување со што се бриши од судскиот регистар лицето Абиб Изероски и му престануваат овластувањата, а се овластува лицето Гарески Горанчо како директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и надворешно трговското работење.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 255/99 (14800)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 110/99, на регистарска влошка бр. 01001523?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице за застапување на трговското друштво за производство, трговија и угостителство на Мики Горески и др. „ЕКСА“ доо увоз-извоз Прилеп, ул. „Јане Сандански“ бб – Бизнис центар шанк 1.

лице овластено за застапување на друштвото е Горан Димитриоски – управител.

Му престануваат овластувањата за застапување на лицето Мики Горески и се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 110/99.

(14801)

Основниот суд во Битола, со решението Трег.бр. 116/99, на регистарска влошка бр. 01001523?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главнина на трговското друштво за производство, трговија и угостителство на Мики Горески и др. „ЕКСА“ доо увоз-извоз Прилеп, ул. „Јане Сандански бб“ – Бизнис центар шанк 1.

Основната главнина на друштвото се зголемува за уште 160.000,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег.бр. 116/99.

(14803)

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 219/99, на регистарска влошка бр. 1-168, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Центарот за печат, радио и телевизија Прилеп ул. „Јоска Јорданоски“ бр. 2 Прилеп.

Му престанува овластувањето за застапување на лицето Кирил Ристески, а лице овластено за застапување е Милан Пројкоски – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 219/99.

(14804)

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 1908/98, на регистарска влошка бр. 1-18267, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи на претпријатието за производство, промет и услуги „ОБНОВА“ увоз-извоз доо со п.о. Прилеп, ул. „Борис Кидрич“ – б.б.

Од претпријатието истапуваат следните содружници: Качкиноска С. Блага, Таруниоска И. Марика, Станкоски П. Спасе, Чкатроски Наум, Ковилоски Т. Тони, Талески Б. Димче, Сејфулоски С. Муса, Секулоски Ж. Љупчо, Шемкоски В. Живко, Чупетрески А. Жарко, Петрески М. Трајан, Ангелески Б. Стеван, Фејзоски М. Реџаил, Димоска Б. Борис, Трајкоски Н. Цветан, Тасески С. Димче, Еминоски Р. Селадин, Китаноски Ц. Драги, Алексоска П. Виолета, Алексоски П. Свонко, Горѓиоски Петар, Ристески П. Милан, Наумоски Ц.Мирко, Синадиноски М. Божидар, Станкоски П. Спасе, Мирчески Љубен, Милошески Б. Владимир, Секулоски Д. Бошко, Паноски А. Петре, Илиоски Т.Илија и Димитриоски Ц. Стеван.

Пристапува како содружник Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз „ИМПЕРО“ – Прилеп п.о.

Истапувањето и пристапувањето е согласно потпишаните договори приложени во регистарската влошка.

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1908/98.

(14805)

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 1959/98, на регистарска влошка бр. 1-18273, ја запиша во судскиот регистар промената на основачи и претворање на побарување во транс влог на Претпријатието за промет и услуги „ФЕРТ“ увоз-извоз доо со п.о. Прилеп, ул. „Сотка Горѓиоски“ бр. 28.

Од претпријатието истапуваат следните содружници: АД „Агром“ – Скопје, Алиоски Мулаим, Аризаноски Аризанко, Атанасоски Ице, Богески Борис, Бошески Петре, Бошески Пане, Димески Алекса, Буштрески Никола, Цветаноска Марија, Цветкоски Горанчо, Димоска Лидија, Димески Димитрија, Дуртаноска Ленка, Горѓиоски Коста, Горѓиоски Страно, Горѓиоски Методија, Гурчиноски Бранко, Граороски Заре, Ивановски Цане, Јагуриноски Милан, Јанкоски Гоце, Јорданоски Петре, Јорданоски Стеван, Јованоски Кирил, Коруноски Благоја, Кулески Дано, Кусубојоски Кирило, Мамудоски Велија, Митески Костадин, Миткоска Магдалена, Миткоска Стевка, Наумоска Вена, Нелделкоски Алекса, Нелоски Јован, Николоски Ангеле, Пачешкоски Димче, Пејкоски Кире, Петкоски Миле, Петкоски Тони, Петрески Жарко, Пишлески Богоја, Преспаноски Станко, Ракиноски Пецо, Рошкоска Цвета, Рошкоски Стале, Станкоски Пецо, Талески Горѓија, Талески Цане, Тодорческа Вера, Митрески Стеван, Видески Воислав, Здравески Стеван, Најдоски Илија, Кочоски Драган, Димески Илија, Глигороски Драган, Ивановски Анастас, Проданоска Роса, Јованоски Дано, Стеваноска Верка, Јованоски Димче, Бежоска Виолета, Бошкоски Бранко, Вандески Жарко, АД „Тиквени“ – Кавадарци, Горѓиоски Димко, Глигороски Ничо, Цветаноски Драге, Цветкоски Гоце, Шуплиноски Димко, Костоски Душан, Митревска Летка, Ф-ка „Благој Горев“ – Велес, „Краш Прогрес“ – Битола, МВР – Прилеп, Прилепска Пивара – Прилеп, „Еуро Фут“ – Прилеп, Николоски Петре, Крстеска Стевка, Трпчески Љубен, Бандески Љубен, Беличкоски Кирило.

Истапувањето е согласно потпишаните договори приложени во регистарската влошка.

Претворање на побарувањето на ПП „МАКЕДО ПРОМЕТ“ Прилеп во траен влог за износ 56.647 ДЕМ. Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 1959/98. (14806)

Основниот суд во Битола, со решението Срег.бр. 289/99, на регистарска влошка бр. 1-2537, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на претпријатието во приватна сопственост за производство, услуги трговија на големо и мало, увоз-извоз „БИДИКАН“ Прилеп, п.о. ул. „Херој Карпош“ бр. 170 Прилеп.

Му престанува овластувањето за застапување и во надворешно-трговскиот промет на лицето Кусески Илија и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет Кусески Јован – директор.

Од Основниот суд во Битола, Срег.бр. 289/99. (14807)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 100/99, на регистарска влошка бр. 005675, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на Друштво за производство, услуги и трговија на Димески Илија и др. „ПИП - ОРНОН“ увоз-извоз доо ул. „Ленин“ 30 од Прилеп.

Дејности: 45.31, 45.34, 45.43, 26.13/1, 26.52, 45.21/1, 45.32, 45.41, 45.44, 26.40, 26.70, 45.21/2, 45.33, 45.42, 45.45.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 100/99. (14808)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 94/99, на регистарска влошка бр. 000532, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за застапување и претставување на Тутунски комбинат „ТУТУН“ дооел „Маркова“ 101 Прилеп.

Запишувањето на промената на лицето овластено за застапување и претставување на Тутунски комбинат „ТУТУН“ дооел Прилеп.

Престанува овластувањето за застапување и претставување и се брише од регистарот лицето Жарко Вуковиќ.

Лице овластено за застапување и претставување на дооел-от и во надворешно трговскиот промет е Диме Сталески – управител на дооел.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 94/99. (14810)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 92/99, на регистарска влошка бр. 000535, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување и претставување на Тутунски комбинат „ЦИГАРИ“ дооел „Маркова“ 101 од Прилеп.

Запишување на промена на лицето овластено за застапување претставување на Тутунски комбинат „ЦИГАРИ“ дооел Прилеп.

Престанува овластувањето за застапување и претставување и се брише од регистарот лицето Љупчо Рибески.

Лице овластено за застапување и претставување на дооел-от и во надворешно-трговскиот промет е Љупчо Мотески – управител на дооел.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 92/99. (14811)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 93/99, на регистарска влошка бр. 000536, ја запиша во трговскиот регистар промена на лице овластено за за-

стапување и претставување на Тутунски комбинат „ПРИМАРНО ПРОИЗВОДСТВО“ дооел „Маркова“ 101 Прилеп.

Запишување на промена на лицето овластено за застапување и претставување на Тутунски комбинат „ПРИМАРНО ПРОИЗВОДСТВО“ дооел Прилеп.

Престанува овластувањето за застапување и претставување и се бриши од регистарот лицето Михаил Христоски.

Лице овластено за застапување и претставување на дооел-от и во надворешно-трговскиот промет е Јован Бакаров – управител на дооел.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 93/99. (14812)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3793/98, на регистарска влошка бр. 004982, го запиша во трговскиот регистар упис на Трговец поединец за трговија на мало со мешовити стоки Даница Илија Стојановска „ДАЛЖИНА“ т.п. с. Асамати, Ресен.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.44/4, 52.47, 52.48, 52.62.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара лично со целиот свој имот.

Управител и овластен потписник со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е Даница Илија Стојановска од с. Асамати, Ресен.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3793/98. (14820)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3120/98, на регистарска влошка бр. 003945, го запиша во трговскиот регистар основањето на дооел Друштво за трговија и услуги Крстевски Благоја „АЛЕКС ПРОМЕТ“ увоз-извоз Демир Хисар дооел ул. „Илинденска“ бр. 12 Демир Хисар.

Основање на Друштвото со ограничена одговорност основано од едно лице со фирма: Друштво за трговија и услуги Крстевски Благоја „АЛЕКС-ПРОМЕТ“ увоз-извоз дооел Демир Хисар.

Седиште: ул. „Илинденска“ бр. 12 од Демир Хисар.

Основач и единствен додружник на друштвото е Крстевски Благоја.

Основна главница на друштвото 15.000 ДЕМ во предмети.

Основачки влог за формирање на Друштвото претставува недвижен имот-деловен објект, во вкупна вредност од 15.000 ДЕМ според Извештајот на овластениот судски проценител.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 51.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/4, 52.46, 52.47, 52.50, 52.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 51.53, 51.70, 50.50, 50.30, 92.34, 15.13, 01.41, 02.02, 51.23, 51.25., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, меѓународна инпедиција, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки, реекспорт.

Друштвото во правниот промет има полни овластувања и полна одговорност. Лице овластено за застапување и во надворешно-трговскиот промет е Крстевски Благоја – управител без ограничување во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3120/98. (14821)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 316/99, на регистарска влошка бр. 006457, го запиша во

трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Исламоглу Ешреф „ЗЛАТЕН РОГ“ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ. Охрид Бистрица 56.

Основач на друштвото е лицето Исламоглу Ешреф од Охрид ул. „Бистрица“ 56 со лк. 120184 УВР Охрид.

Дејности: 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 21.23, 25.22, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 51.13, 51.15, 51.16, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.53, 51.54, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.23, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/2, 65.12/3, 71.10, 93.02, 93.05, 74.84, 92.34, 92.71 и надворешно трговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Основачки влог во висина од 5600. ГМ по Извештај од овластен проценител.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Управител на друштвото во рамките на запишаните дејности и во надворешно трговски промет со неограничени овластувања е основачот Исламоглу Ешреф.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 316/998.

(14831)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 733/99, на регистарска влошка бр. 006880, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги – Душко Лошкоски – „ЛОШКО“ – д.о.о.е.л. увоз-извоз с. Оровник, Мешеишта, с. Оровник, Мешеишта.

Основач: Душко Лошкоски од с. Оровник, Мешеишта.

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 20.10/2, 20.40, 51.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.41, 51.47, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.27, 52.41, 52.42, 52.26, 50.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.21, 93.05, 52.62, 52.63, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40.

Работи од надворешно трговскиот промет: Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Овластувања: Полни овластувања

Одговорност: Полна одговорност

Лице овластено за застапување: Душко Лошкоски – Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Лице овластено за застапување во надворешниот трговски промет е: Лошкоски Душко – Управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основна главница: 5.400 ДЕМ во предмети проценети од овластен проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 733/99.

(14834)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 380/99, на регистарска влошка бр. 006520, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ Трговско друштво за производство, трговија и услуги „МИСТЕР ФРУИТ“ увоз-извоз Горѓиевски Илија Охрид ДООЕЛ, Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 309.

Скратена ознака на фирмата гласи: „МИСТЕР ФРУИТ“ Охрид ДООЕЛ.

Основач: Горѓиевски Илија, од Охрид, ул. „Абас Емин“ бр. 309, ЕМБГ 1408973430001

Дејности: 15.31, 15.32, 15.33, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 15.88, 15.98/2, 21.21, 21.22, 21.23, 21.25, 22.11, 22.12, 22.13, 22.15, 22.22, 22.22, 23.22, 22.25, 25.22, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.61, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.23, 55.40, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, 92.72, 93.05.

Трговското друштво во надворешно трговскиот промет ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, туристички услуги и продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки.

Друштвото со ограничена одговорност на едно лице во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања.

Друштвото со ограничена одговорност на едно лице во правниот промет со трети лица за преземените обврски во тој промет одговара со сите свои средства со полна одговорност.

Лице овластено за застапување во рамките на запишаните дејности и во надворешно трговскиот промет е Горѓиевски Илија – Управител со неограничени овластувања.

Основна главница изнесува 238.700.00 денари по проценка на овластен проценител во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 380/99.

(14835)

Основниот суд во Битола со решението Срег. бр. 294/99, на регистарска влошка бр. 1-270, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување.

Се врши промена на лицето овластено за застапување на Економскиот училищен центар „Јане Сандански“ Битола со д.о. на начин што му престанува овластувањето за застапување на лицето Соколе Штрковски и се брише од судскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Ковачевски Петар.

Од Основниот суд во Битола, Срег. бр. 294/998.

(14838)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3875/98, на регистарска влошка бр. 005064, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало со прехранбени производи Виолета Душан Стојаноска – „ЧАРШИЈА“ с. Бучин – Крушево т.п. с. Бучин – Крушево.

Дејности: 52.11, 52.24, 52.25, 52.27, 52.63.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Виолета Стојаноска – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3875/98.
(14822)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 565/99, на регистарска влошка бр. 006712, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за такси превоз Стојовски Драган Дејан „БАЈО“ Кичево Т.П. ул. „11-ти Септември“ бр. 53/3 Кичево.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет е Дејан Стојовски – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 565/99.
(14824)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3678/98, на регистарска влошка бр. 004867, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за трговија на мало со прехранбени производи Арифџи Зенел Неџат „БЕНЕАР“ Кичево Т.П. ул. „Љатиџ Сулејмани“ бр. 29 Кичево.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.62.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот промет со трети лица е Неџат Арифџи – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3678/98.
(14825)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4132/98, на регистарска влошка бр. 005320, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за промет на мало со прехранбени и непрехранбени производи Бекирски Мале Бесим „ТРЕСКА“ ТП Кичево село Лисичани.

Дејности: 52.11 – Трговија на мало во продавници, претежно со храна, пијалаци и тутун, 52.12 – Друга трговија на мало во продавници со мешовита стока, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во правниот промет со трети лица е Бесим Бекирски – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4132/98.
(14826)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 3911/98, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец – Трговија на мало во продавници со мешовита стока Сулоска Дестан Зулфије ТП „ВИТАЛ“ с. Трапчиндол – Зајас.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.41, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.48.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Зулфије Сулоска – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3911/98.
(14827)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 4112/98, на регистарска влошка бр. 005300, го запиша

во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги „ТИН“ увоз-извоз Мери Ивановска ДООЕЛ Ресен, ул. „Димитар Божиновски“ бр. 61.

Дејности: 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.23, 01.24, 01.25, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.51, 51.53, 51.55, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.12, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Мери Ивановска – управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 4112/98.
(14828)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 813/99, на регистарска влошка бр. 006958, го запиша во трговскиот регистар Трговецот поединец за угостителство, сендвичара Сејдини Амит Љутвије „РАКИ“ Т.П. Кичево ул. „Гоце Делчев“ бб Кичево.

Дејности кои ќе ги обавува трговецот поединец се: 55.30/1, 55.30/2.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување е Сејдини Љутвије – управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 813/99.
(14830)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 741/99, на регистарска влошка бр. 006887, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало, Зоран Пресилски, „ПРЕСИЛ“ увоз-извоз, с. Могила, ДООЕЛ с. Могила, Могила.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 50.30/1, 50.30/2, 51.11, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.46, 52.47, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.24, 63.12, 74.12.

Основна главница на друштвото изнесува 159.030,00 или 5.130,00 ДМ во противвредност, а по извештај на овластен проценител.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања. Во правниот промет со трети лица за своите обврски друштвото одговара со целиот имот со полна одговорност Ристе Пресилски од Битола, нас. Карпош 1-3/13, управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 741/99.
(14839)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 3949/99, на регистарска влошка бр. 010051387-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за трговија, промет, услуги „ЕМТЕЧЕ“ – Кети ДООЕЛ увоз-извоз Битола ул. „Иван Милутиновиќ“ бр. 52.

Дејности: 01.11/1, 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.41, 02.01, 45.31, 60.21, 60.24, 52.11, 52.21, 52.22, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/1, 52.48, 52.47, 52.26, 52.12, 50.10, 50.20, 50.50, 55.30/2, 63.30, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.39, 51.41, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 51.35, 51.51, 51.57, 52.74, 52.72/2, 65.12/2, 65.12/3, 65.12/4, 74.40, 74.84, 74.12.

Основач на друштвото е Кети Караманди од Битола. Друштвото во прометот со трети лица настапува во свое име и за своја сметка и одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување е Кети Караманди – управител.

Основната главница на друштвото е 10.000 ДЕМ во предмети по извештај од овластен проценител.

51.70 надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 3949/98.

(14841)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 829/99, на регистарска влошка бр. 006974, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО Друштво за трговија, производство и услуги „ВАС-МЕН“ Васко и Менде увоз-извоз ДОО Битола ул. „Цар Самоил“ бр. 72 Битола.

Дејности: 01.12, 01.13, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 15.31, 15.32, 15.43, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.94, 15.98, 18.21, 18.22, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.22, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.40, 26.61, 26.62, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.52, 28.61, 28.63, 28.71, 28.73, 28.74, 28.75, 29.13, 34.30, 36.62, 36.63, 45.33, 45.34, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/2, 50.40/4, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.54, 51.61, 51.62, 51.63, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.74, 55.30, 60.22, 63.12, 71.10, 74.70, 93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, Агенциски услуги, продажба на стоки од консигнациони складови, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет, реекспорт, долгорочна производствена кооперација.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, Друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Милица Неделкова.

Основна главница на Друштвото изнесува: 5.050 ДЕМ. во предмети.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 829/99.

(14843)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 822/99, на регистарска влошка бр. 006967, го запиша во трговскиот регистар трговец поединец за услуги Марија Митре Илијевска Лазеска КМК Битола Т. П.

Седиште: Битола ул. „Кочани“ бр. 2/19.

Дејност: 74.83. Трговецот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања Трговецот поединец во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот со

полна одговорност. Овластен потписник: Марија Илијевска Лазеска.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 822/99.

(14845)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 784/99, на регистарска влошка бр. 006929, го запиша во трговскиот регистар основањето на друштво со ограничена одговорност од едно лице.

Назив: Друштво за угостителство, производство, услуги и трговија на големо и мало „ЗЕВС“ Димче ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. „Партизанска“ бр. 8.

Основач: Димче Хаџи-Поповски од Битола

Дејности: 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 55.11, 55.12, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 50.10, 55.30, 55.40, 55.50, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.55, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.47, 52.44, 52.48, 52.50, 65.12/3, 92.34, 92.72.

Во надворешниот трговски промет ќе ги врши следните дејности:

– надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција, угостителски и туристички услуги, малограничен промет, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, реекспорт. Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. Полни овластувања за обврските направени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства. Полна одговорност.

Управител: Биљана Ристовска од Битола.

Основна главнина: 237.460,00 денари.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 784/99.

(14847)

Основниот суд во Битола со решението Трег. бр. 823/99, на регистарска влошка бр. 006968, го запиша во трговскиот регистар основање Трговско, услужно и производно друштво Љубица Кузмановска, „МАПЕ“ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. „Студенска“ бр. 15-а.

Дејности: 15.86, 17.40/1, 17.40/2, 17.54, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.34, 51.36, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 55.11, 55.12, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.1, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, малограничен промет, реекспорт, меѓународна шпедиција, застапување и посредување во прометот на стоки и патници, угостителски и туристички услуги.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со полни овластувања. Друштвото во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот.

УПРАВИТЕЛ: ЉУБИЦА КУЗМАНОВСКА од Битола, ул. „Студенска“ бр. 15-а со ЕМБГ: 2101960418008. Со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Основната главница на друштвото изнесува 5.100 ДЕМ или 158.100,00 ден во предмети према извештај на вешто лице проценител.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 823/99.

(14849)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 488/99, на регистарска влошка бр. 006634, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на Трговец поединец за трговија на мало Душко Трајче Ристески „ОР-БИТ“ ул. „11 Октомври“ бб Прилеп.

Дејности: 52.11; 52.12.

Трговецот поединец во правниот промет за своите обврски одговара со целиот свој имот. За управител се назначува лицето Душко Трајче Ристески.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 488/99.

(10564)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 86/99, на регистарска влошка бр. 2-791, го запиша во трговскиот регистар основањето на Земјоделека производна трговска и услужна задруга „МАК-СИР“ увоз-извоз ул. „Марксва“ бб Прилеп.

Дејности: 01.1, 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.1103, 01.12/2, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 05.01, 05.02, 14.11, 14.12, 14.21, 14.4, 15.11, 15.12, 15.3, 15.31, 15.32, 15.5, 15.51, 15.52, 15.61, 15.74, 15.72, 15.81, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.9, 15.93, 15.96, 15.98/1, 15.98/2, 17.21, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.20, 19.30, 20.10/1, 20.30, 20.40, 21.12, 21.22, 21.24, 21.30, 26.40, 26.52, 26.61, 26.7, 29.40, 36.1, 36.11, 36.15, 45.31, 45.33, 45.42, 45.43, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 51.21, 51.23, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.55, 51.66, 51.70, 51.31, 51.32, 51.33, 52.11, 52.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.47, 55.30, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 65.12/2, 65.12/3, 74.60, 74.12, 92.33, 92.62, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет со трети лица задругата одговара со целокупниот свој имот.

Лица овластени за застапување на задругата се Благоја Стојаноски, Горѓи Горѓиоски и Лазар Порјазоски, управители без ограничувања.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 86/99. (10565)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II Рег. Зг.бр.196/99 од 18.V.1999 година, го запиша следното

Се одобрува упис во Регистарот на Здружение на граѓани и фондации на Здружение за спорт и физичка култура „Кирил Петрушевски“ од с. Вучидол, бб. Скопје.

Дејноста на Здружението за спорт и физичка култура „Кирил Петрушевски“ с. Вучидол е: да ги омасовува, проширува и развива фудбалскиот спорт и физичката култура меѓу деца и младици до 16 години, да се грижи за стручното работење на членовите во прв ред на пионерите, за масовноста и квалитетот преку кои се обезбедуваат услови за постигање на врвни резултати во фудбалскиот спорт, да ја усмерува работата на своите членови во правец на изградување на морално-хуманите и други вредности, за организирање целосно хигиенско-здравствена заштита и постојана здравствена контрола на активните членови, грижа за оспособување на фудбалското игралиште.

Со денот на запишувањето во регистарот, Здружението за спорт и физичка култура „Кирил Петрушевски“ од с. Вучидол се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје (16470)

Основниот суд Скопје II – Скопје со решение II.РЕГ. ЗГ. бр. 196/99 од 18.5.1999 година во Регистарот на Здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во Регистарот на Здружение на граѓани и фондации на Здружение за спорт и физичка култура „Кирил Петрушевски“ од с. Вучидол б.б. Скопје.

Дејноста на Здружението за спорт и физичка култура „Кирил Петрушевски“ с. Вучидол е: да ги омасовува, проширува и развива фудбалскиот спорт и физичка култура меѓу деца и младици до 16 години, да се грижи за стручното работење на членовите во прв ред на пионерите, за масовноста и квалитетот преку кои се обезбедуваат услови за постигање на врвни резултати во фудбалскиот спорт, да ја усмерува работата на своите членови во правец на изградување, на морално - хуманите и други вредности, за организирање целосно хигиенско, здравствена заштита и постојана здравствена контрола на активните членови, грижа за оспособување на фудбалското игралиште.

Со денот на запишувањето во Регистарот Здружението за спорт и физичка култура „Кирил Петрушевски“ од с. Вучидол се стекнува со својство на правно лице.

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.7/99 од 05.05.1999 год. поведе претходна постапка за утврдување на причините за отворање стечајна постапка над должникот "МЗТ-Комерц" д.о.о. од Скопје, ул."Ш Македонска Бригада" бб. со жиро сметка 40110-601-29728.

За стечаен судија е одреден Драган Николовски, судија при овој суд.

За привремен стечаен управник е одреден Иван Јосифовски од Скопје, бул."Партизански одреди" бр.9/2-15, телефон 372-951.

Се определува општа забрана за располагање на имотот на должникот.

Се определува општа забрана за исплата од сметката на должникот.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски да ги исполнуваат водејќи сметка за објавеното решение.

Рочиште поради изјаснување по предлогот за отворање на стечајната постапка се закажува за 23.06.1999 год. во 10,00 часот во соба број 5, барака 4 при овој суд.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15812)

Основниот суд во Битола, со решението СТ.бр.74/99 од 10.05.1999 година над Претпријатието за производство, трговија и услуги "Нов дом БК" од Битола ПО, ул."Прилепска" бр.33/2/1, со дејност трговија на мало, жиро сметка 40300-601-41544 отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15779)

Основниот суд во Кавадарци, со решението СТ.бр. 326/96 од 05.05.1999 година објавува дека за заклучува стечајната постапка над стечајниот должник ЗМП "Металка" од Кавадарци, ул."Индустриска" бб.

Со решение на овој суд Ст.бр.87/96 од 10.05.1999 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие "Југоекспрес", ул. "Илинденска" бр.115.

Од Основниот суд во Кавадарци. (15780)

Основниот суд во Битола, со решението СТ.бр.76/99 од 10.05.1999 година над ПП "Тоци Комерц" од Битола, ул."Ордан Николов" бр.78 со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-76935 при ЗПП Филијала во Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15696)

Основниот суд во Битола, со решението СТ.бр.59/99 од 11.05.1999 година над ПП "Бинго Комерц" од Битола, бул."1-ви Мај" бр.1, дејност производство и промет, со жиро сметка 40300-601-81851 при ЗПП Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15697)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.1087/96 од 01.09.1997 год. отвори стечајна постапка над должникот ПТ "КЕН" увоз-извоз П.О. од Скопје, ул."Виничка" бр.2 со жиро сметка 40100-601-62441.

За стечаен судија е одредена Магдалена Бајалска-Ѓорѓиевска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јакимовски Киро од Скопје, ул."Бахар Моис" бр.1-а, телефон 366-087.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до стечајниот совет со пријава во два примерка со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 23.06.1999 година, во 9.00 часот, барака 4, соба бр.4 при овој суд.

Од Основниот суд во Скопје II - Скопје. (15274)

Основниот суд Скопје II-Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.495/96 од 28.04.1999 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, услуги, експорт-импорт "Годонс" ул."Костадин Петковик" бр.5, со жиро сметка 40110-601-157753.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15267)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решението Ст.бр.770/96 од 28.04.1999 година се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие за производство, трговија "Доннер", ул."Лазар Димитров" бр.2, со жиро сметка 40100-601-284295.

По правосилноста на решението, стечајниот должник да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (15266)

Основниот суд во Тетово објавува дека со решението Ст.бр.3/97 од 23.04.1999, а по предлог на стечајниот управник на стечајниот должник ПП "Беком" од с. Желино, со жиро сметка 41500-601-20834 при ЗПП на РМ - Филијала - Тетово, се отвора постапка за

присилно порамнување во стечај помеѓу должникот и неговите доверители на начин што стечајниот должник обврските кон доверителите е должен да ги исплати во 60% износ без камата во рок од 2 години по правосилноста на одлуката за одобреното присилно порамнување.

Рочиште за присилно порамнување сеопределува за 08.06.1999 година во 9,30 часот, соба 7/1, на кое се повикуваат доверителите за склучување на присилното порамнување.

Доверителите можат да гласаат и по писмен пат, а ако доверителот е правно лице кон поднесокот со кој гласа мора да приложи доказ дека го потпишал застапникот.

Од Основниот суд во Тетово. (15238)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.21/99 од 05.05.1999 год. према ПП "Албри" од Струга поведе претходна постапка со цел да се утврдат причините за отворање на стечајна постапка.

За стечаен судија е одредена Мими Нанушеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирач Хани од Велешта.

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка се закажува за 8.06.1999 година во 10 часот во Основниот суд во Струга.

Се повикуваат должниковите должници без одлагање да ги исплатат своите обврски кон должникот.

Објавата е истакната на Огласната табла во судот на 05.05.1999 година.

Од Основниот суд во Струга. (15693)

Основниот суд во Струга, објавува дека со решение на овој суд Ст.бр.22/99 од 05.05.1999 год. према ЗУП "Дино-Ком." од Струга поведе претходна постапка со цел да се утврдат причините за отворање на стечајна постапка.

За стечаен судија е одредена Мими Нанушеска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одредена Олгица Точкоска од Струга, ул."Македонска" бр.9.

Рочиште за изјаснување по предлогот за отворање на стечајна постапка се закажува за 8.06.1999 година во 10,30 часот во Основниот суд во Струга.

Се повикуваат должниковите должници без одлагање да ги исплатат своите обврски кон должникот.

Објавата е истакната на Огласната табла во судот на 05.05.1999 година.

Од Основниот суд во Струга. (15694)

Основниот суд во Прилеп со решението Ст.бр.41/99 од 28.04.1999 година отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, промет и услуги Тениски клуб увоз-извоз - Прилеп, ул."Јоле Андоноски" бр.12, запишан во регистарска влошка бр.1-17858-Битола со срег.бр.4073/95 од 21.11.1995 година на Окружниот стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 41100-601-32590 при ЗПП - Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Прилеп. (15695)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.893/96 година од 14.04.1998 година над ПП “94 Димитар” - Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (15922)

Основниот суд во Битола, со решението Ст.бр.101/99 од 12.05.1999 година над Трговец поединец за услуги Николче Петар Мијаков “Дијамант” од Битола, населба “Кланица” бр.5/2/12, со дејност трговија на мало, жиро сметка 40300-601-91891 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот су во Битола (15923)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр.244088 на име Тефник Цевапри, с.Стримница, Тетово. (18319)
 Пасош бр.911485 на име Петровски Димитар, ул.П. Караџозов бр.7/10, Штип. (16320)
 Пасош бр.0401235 на име Сулејмани Сулејман, с.Добридол, Гостивар. (16321)
 Пасош бр.0609167 на име Бјеловук Зорица, ул.Нико Фундали бр.13/47, Битола. (16352)
 Пасош бр.428560/94 издаден од УВР - Скопје на име Анчева Софија, ул.Фуштанска бр.47 а, Скопје. (16357)
 Пасош бр.0692611 на име Бјеловук Марина, ул.Нико Фундали бр.13/47, Битола. (16385)
 Пасош бр.0692612 на име Бјеловук Лаура, ул.Нико Фундан бр.13/47, Битола. (16386)
 Пасош бр.0488949 на име Мумин Целтилов, Радовиш. Пасош бр.255212/94 издаден од УВР - Велес на име Тепев Димче, ул.Титоградска бр.30, Велес. (16392)
 Пасош бр.451840/94 издаден од УВР - Скопје на име Цветаноски Славко, ул.28 бр.30 с.Радишани, Скопје. Пасош бр.592806/95 издаден од УВР - Тетово на име Мисими Цемил, с.Теарце, Тетово. (16415)
 Пасош бр.428956/94 издаден од УВР - Скопје на име Зафировски Стефан, ул.И.Маџовски бр.20 а, Скопје. Пасош бр.641746/95 издаден од УВР - Скопје на име Ибраим Хасиб, ул.Виничка бр.72, Скопје. (16444)
 Пасош бр.682718/95 издаден од УВР - Скопје на име Демир Илфет, ул.С.Ковачевски бр.1/54, Скопје.(16448)
 Пасош бр.256371/94 издаден од УВР - Велес на име Рамадани Рифадије, с.Оризари, Велес. (16459)
 Пасош бр.892291 на име Бајрам Дрводељи, с.Матејче, Куманово. (16461)
 Пасош бр.899246 на име Насуфова Мелеке, с.Банско бр.249, Струмица. (16463)
 Пасош на име Кали Мустафи, с.Дебреше, Гостивар. Пасош бр.661169/95 на име Попоска Бранка од Кичево, бул.Мак.Просветители бр.28, Охрид. (16467)
 Пасош бр.0549550 на име Костоски Коце, ул.М.Пијаде бр.341, Прилеп. (16468)
 Пасош бр.458861 на име Мехмеди Демир, с.Непроштено, Тетово. (16469)
 Пасош бр.1048967 на име Хебиби Салаедин, с.Лакавица, Гостивар. (16471)
 Пасош бр.341190 на име Ковачевска Нада, ул.26 бр.9/48, Битола. (16472)
 Пасош бр.411098 на име Танчова Весна, ул.Борис Попдимитров бр.36/6, Струмица. (16529)

Пасош бр.828820 на име Беким Казими, ул.Кара Орман бр.16, Тетово. (16530)

Пасош бр.407076 на име Адеми Беодин, ул.М.Ацев бр.76, Тетово. (16531)

Пасош бр.532485 на име Бајрам Сајет, ул.Љубица Богеска бр.39, Кичево. (16532)

Пасош издаден од на име Јонузи Илмија, с.Велебрдо, Гостивар. (16533)

Чекови од тековна сметка бр.109055-58 чек бр. 3186259 и 3186260 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Гордана Торбовска - Станковска, Скопје. (16393)

Чекови од тековна сметка бр.118104-98 чек од бр. 4324488 до 4324502 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангеловски Богољуб, Скопје.(16399)

Чекови од тековна сметка бр.278212 чек бр.4298893 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Сутаров Благоја, Скопје. (16449)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мирсада Џуцевик, Скопје. (16167)

Работна книшка на име Адела Стефанија, Охрид. Работна книшка на име Златко Апостоловски, Битола

Работна книшка издадена од Скопје на име Хамиде Беља, Скопје. (16360)

Работна книшка издадена од Скопје на име Хадиметовик Саит, Скопје. (16395)

Работна книшка издадена од Скопје на име Саша Арсов, Скопје. (16443)

Работна книшка издадена од Скопје на име Мемети Зеќири, Скопје. (16445)

Работна книшка издадена од Скопје на име Цветановски Салио, Скопје. (16446)

Работна книшка издадена од Скопје на име Коцевска Викторија, Скопје. (16450)

Работна книшка на име Мишева Гордана, Св.Николе. Работна книшка на име Колман Габриела, Штип.

Работна книшка на име Селами Јусин, Радовиш. Работна книшка на име Стојчевски Борче, Тетово.

Работна книшка на име Мисини Наим, Куманово. Работна книшка на име Ѓорѓиев Ванчо, Кочани.

Работна книшка на име Таневски Љупчо, Куманово. Работна книшка на име Лазаревич Светлана, Прилеп.

Воена книшка на име Ресуловски Никола, Битола. Воена книшка издадена од Скопје на име Алин Цеват

с.Арачиново, Скопје. (16457)

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Цветан Димов" Скопје на име Мирсада Џуцевик, Скопје.

Свидетелство за 8 одд. издадено од ОУ "Братство" Скопје на име Исен Мухамед, с.Крушопек, Скопје.

Свидетелство за 8 одд. на име Тофилоски Мусо, Струга. (16324)

Свидетелства за 6 и 7 одд. на име Јаоски Асмир, Тетово. (16325)

Свидетелство за 8 одд. на име Сељами Даут, Тетово. Свидетелство за 4 год. издадено од МУЦ "Панче

Караџозов" Скопје на име Заќева Ирена, Скопје. Свидетелство за 8 одд. издаден од ОУ "Васил

Главинов" Скопје на име Ариф Сузан, Скопје. (16380) Свидетелство за 8 одд. на име Јонузи Генан, Гостивар

Свидетелство за 8 одд. на име Салиу Мустафа, Гостивар. (16390)

Свидетелство на име Ймери Миредије, Гостивар. Свидетелство за 3 год. и за завршено средно образо-

вание издаден од УСО "Димитар Влахов" Скопје на име Цветановски Сашо, Скопје. (16447)

- Свидетелства за 2 и 3 год. на име Миленковски Миле, Делчево. (16460)
 Свидетелство за 5 одд. на име Ролоски Јане, Прилеп.
 Свидетелство за 1 год. на име Миле Ристовски, Штип.
 Свидетелства од 1 до 4 одд. на име Јусуфи Зендула, Тетово. (16493)
 Свидетелство на име Љаки Изолур, Тетово. (16496)
 Свидетелство на име Алирамаи Шабани, Тетово.
 Свидетелство на име Ајдиновиќ Ерсан, Кочани.
 Свидетелство за 8 одд. на име Никовски Гаврил, Берово. (16506)
 Свидетелство за 8 одд. на име Ферати Таир, Тетово.
 Свидетелства од 3 до 8 одд. на име Џесни Хиса, с.Пирок, Тетово. (16539)
 Свидетелство за 6 одд. на име Кенен Фетахи, Тетово.
 Свидетелство за 8 одд. на име Амети Насер, Гостивар
 Свидетелство за 6 одд. на име Ангелов Благојчо Ивица, Кочани. (16542)
 Свидетелство за 7 одд. на име Михајлова Марина, Штип. (16544)
 Свидетелства за 3 и 4 год. на име Ѓуроска Славица, Скопје. (16548)
 Индекс бр.6261 издаден од Природно Математички Факултет - Скопје на име Василева Ленче, Струмица.
 Диплома на име Зибер Мухареми, Тетово. (16508)
 Диплома на име Катерина Арсовска, Куманово.
 Диплома на име Адромоков Посе, Св.Николе. (16545)
 Диплома на име Светлана Лазаревич, Прилеп. (16546)
 Лична карта на име Амети Нагиб, Гостивар. (16535)
 Решение уп.бр.25-4625 издадено од Секретаријат за стопанство Центар - Скопје на име Ѓоѓиевски Дејан, Скопје. (16464)
 Решение бр.25-3228 рег.бр.4552 на име Исени Менсур, с.Чегране, Тетово. (16537)
 Пасош бр.303800/94 издаден од УВР Гостивар на име Шеки Зенделабедин, ул.Мајор Чеде Филиповски бр.106, Гостивар.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 42 од Законот за јавни набавки, Комисијата за јавни набавки на РО за стопанисување со градски стадиони и други спортски објекти „Тетово“, Тетово објавува

ЈАВЕН ПОВИК БР. 264 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

- 1.1. Нарачателот на повикот е РО за стопанисување со градски стадиони и други спортски објекти „Тетово“, Тетово.
- 1.2. Предмет на нарачката е изведување на железна кошаркарска конструкција во мала спортска сала во Тетово. Рок на изведување на работите е 30 дена по склучување на договорот.
- 1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен.
- 1.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на повикот во „Сл. весник на РМ“.
- 1.5. Право на учество на повикот имаат сите правни лица регистрирани за ваков вид на дејност чие седиште е во РМ.

1.6. Понудите ќе се отворат јавно 3-от ден по завршувањето на јавниот повик во 12 часот во просторите на РО за стопанисување со градски стадиони и други спортски објекти „Тетово“, Тетово на нов фудбалски стадион во Тетово.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Техничко решение образложено текстуално и со идејни цртежи. Решението треба да содржи електрично придвижување на механизмот со сите безбедносни мерки.

2.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени по позиции и вкупната цена, начинот на плаќање и рок за изведување на работите. Цените да се искажат во денари, а висината да биде понудена со можност за плаќање од 50% авансно и 50% по технички прием на работите.

3. ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

3.1. Понудата и другата документација се испраќаат во запечатен коверт кој содржи уште два запечатени коверта. Надворешниот коверт во горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“ како и број на јавниот повик и не треба да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот. Првиот, внатрешен коверт, кој ја содржи придружната документација, ја носи ознаката „документација“, вториот внатрешен коверт, кој ја содржи понудата, со ознаката „понуѓа“.

3.2. Придружната документација која треба да се достави е:

- извод на регистрацијата на дејност,
- документ на бонитет од носителот на платниот промет и
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

3.3. Писмените понуди да се достават лично во архивата на РО за стопанисување со градски стадиони и други спортски објекти „Тетово“, Тетово во наведениот рок.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде по член 25 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), цена, квалитет, рок, начин на плаќање.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 5.1. При изготвувањето и доставувањето на писмените понуди, задолжително да бидат применети одредбите од Законот за јавни набавки.
- 5.2. Некомплетните понуди, во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.
- 5.3. Набавувачот обезбедува увид на лице место. Информации може да се добијат на телефон 094-25370.

Од Комисијата за јавни набавки

СОДРЖИНА

Страна

964. Закон за задолжување на Република Македонија со стоков кредит кај Владата на Италијанската Република 1773